

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 94

Год. LXIII

Понеделник, 30 јули 2007

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1212. Одлука за помилување на осудени лица по повод 2-ри Август 2007 година – Националниот празник на Република Македонија.....	2	1221. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	5
1213. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	3	1222. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје.....	5
1214. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2007 година.....	3	1223. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје.....	5
1215. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2006 година и Годишниот извештај за работењето во 2006 година на ЈП Службен весник на Република Македонија.....	4	1224. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење Агро – берза - Скопје.....	5
1216. Решение за именување раководител, членови и секретар на Меѓуресорското тело за координација на активностите против корупцијата.....	4	1225. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Суденчица“ - Скопје.....	5
1217. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водостопанство „Лисиче“ - Велес.....	4	1226. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Скопје.....	6
1218. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје.....	4	1227. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ - Битола....	6
1219. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.....	4	1228. Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот за води.....	6
1220. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	5	1229. Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта.....	6

	Стр.		Стр.
1230. Решение за разрешување од должноста директор на Затворот Битола со отворено одделение во Прилеп.....	6	1236. Правилник за формата, содржината, димензиите и другите податоци на етикетата на виното.....	9
1231. Решение за именување директор на Затворот Битола.....	6	1237. Правилник за условите кои треба да ги исполнуваат лабораториите овластени за вршење на енолошки испитувања и анализи во поглед на просториите и опремата.....	11
1232. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Битола со отворено одделение во Прилеп.....	7	1238. Правилник за условите во поглед на просториите и опремата за производство на вино.....	12
1233. Решение за именување заменик на директорот на Затворот Битола.....	7	1239. Календар за организација на учебната 2007/2008 година во јавните средни училишта.....	13
1234. Решение за именување директор на Затворот Прилеп.....	7	1240. Календар за организација и работа на основните училишта во учебната 2007/2008 година.....	14
1235. Програма за рано откривање, дијагностицирање и лекување на ракот на дојката во Република Македонија за 2007 година.....	7	Огласен дел	1-64

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1212.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД 2-РИ АВГУСТ 2007 ГОДИНА - НАЦИОНАЛНИОТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Потполно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. Горан Атанас Костадинов, од с. Истевник;
2. Суват Реџеп Рушани, од Скопје;
3. Блаже Петре Петровски, од с. Шемшово;
4. Агрон Осман Блакај, од Битола;
5. Горан Крсте Смиќ, од с. Марвинци;
6. Драган Властимир Готиќ, од с. Марвинци;
7. Енис Цевад Еминов, од Скопје;
8. Исин Али Алиев, од с. Старо Балдовци;
9. Мухамед Сефедин Зурапи, од с. Мала Речица;
10. Севдаи Сулеман Кантуров, од Струмица;
11. Стевче Борко Илиевски, од Свети Николе;
12. Севдил Рамадан Кадри, од с. Батинци;
13. Христо Никола Христов, од Веница;
14. Мартин Јован Стојанов, од Неготино;
15. Зоран Јорџе Стојчев, од Штип;
16. Трајче Стојанче Банов, од Свети Николе;
17. Зоран Киро Јовановски, од Струмица;
18. Бурим Азир Бериша, од Гостивар.

II

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. Алма Цемаледин Карадеми од Гостивар, во траење од 6 месеци;
2. Ангел Ѓорѓи Стројменовски од Скопје, во траење од 5 месеци;
3. Боре Арсо Димитриоски од с. Брвеница, во траење од 6 месеци;
4. Горан Бошко Пановски од Скопје, во траење од 6 месеци;
5. Драган Герасим Вучковски од Струмица, во траење од 6 месеци;
6. Зеједин Хамид Бериша од с. Горанце - Косово, во траење од 6 месеци;
7. Злате Мате Јордановски од с. Издеглавје, во траење од 4 месеци;

8. Илаз Назим Алими од с. Горни Длапкин Дол, во траење од 6 месеци;

9. Меди Мустафа Мемиши од с. Д. Палчиште, во траење од 6 месеци;

10. Нехат Дилавер Тафиловски од с. Лабуниште, во траење од 6 месеци;

11. Неџат Љатиџ Шабани од Кичево, во траење од 6 месеци;

12. Спасо Јован Златанов од с. Дражево, во траење од 4 месеци;

13. Стојан Тоде Видановски од с. Лаговарди, во траење од 10 месеци;

14. Бајрам Риза Љатиџи од с. Крушопек, во траење од 5 месеци;

15. Марјан Кирил Банцалиски од Богданци, во траење од 6 месеци;

16. Миле Тодос Младеновски од Куманово, во траење од 6 месеци;

17. Гајур Кемал Муслиу од с. Форино, во траење од 6 месеци;

18. Живко Никола Скандев од с. Ваташа, во траење од 6 месеци;

19. Љупчо Илија Стојчески од Прилеп, во траење од 4 месеци;

20. Исмаил Алириза Фазлиоски од с. Дебреште, во траење од 3 месеци;

21. Горан Милорад Казијовски од Скопје, во траење од 6 месеци;

22. Илчо Методија Петрушевски од Битола, во траење од 3 месеци;

23. Тони Воислав Тонев од Пробиштип, во траење од 3 месеци;

24. Џенгис Хусеин Сулејман од Скопје, во траење од 3 месеци;

25. Тарзан Вели Целов од Куманово, во траење од 6 месеци;

26. Миладин Симеон Михаиловски од Делчево, во траење од 4 месеци;

27. Климе Танас Грозданов од Охрид, во траење од 6 месеци;

28. Александар Васко Митревски од Скопје, во траење од 5 месеци;

29. Ванчо Иљо Иванов од Свети Николе, во траење од 3 месеци;

30. Зоран Благоја Стојчевски од Куманово, во траење од 4 месеци;

31. Никола Благој Лазаров од Неготино, во траење од 6 месеци;

32. Радован Милан Митевски од Скопје, во траење од 4 месеци;

33. Илко Бранко Горгиев од Штип, во траење од 6 месеци;

34. Горан Вангел Главчев од Скопје, во траење од 6 месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-621
30 јули 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1213.

Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на СРМ“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005 и 84/2005) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006 и 18/2007), во табелата

1.Текстот во насловот: „директор на казнено-поправна установа“ се брише и се заменува со текстот: „директор на казнено-поправни и воспитно-поправни установи“.

2.Текстот во алинејата: „директор на Затворот во Штип со Отворено одделение во Струмица-2,3 “ се брише, а се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

- „директор на Казнено-поправен дом Штип -2,3“
- „директор на Затвор Струмица – 2,3“.

3. Текстот во алинејата: „директор на Затворот во Битола со Отворено одделение во Прилеп - 2,3“ се брише, а се додаваат две нови алинеи кои гласат:

- „директор на Затвор Битола – 2,3“
- „директор на Затвор Прилеп – 2,3“.

4.Текстот во насловот: „заменик на директорот на Казнено-поправна установа“ се брише и се заменува со текстот „заменик на директорот на казнено-поправни и воспитно-поправни установи“.

5. Текстот во алинејата: „заменик на директорот на Затворот во Штип со Отворено одделение во Струмица-2,2“ се брише и се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

- „заменик на директорот на Казнено-поправен дом Штип -2,2“
- „заменик на директорот на Затвор Струмица – 2,2“.

6. Текстот во алинејата: „заменик на директорот на Затворот во Битола со Отворено одделение во Прилеп - 2,2“ се брише и се додаваат две нови алинеи кои гласат:

- „заменик на директорот на Затвор Битола – 2,2“
- „заменик на директорот на Затвор Прилеп – 2,2“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 737/4
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

1214.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Инвестиционата програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2007 година бр. 02-4581/1 од 18.07.2007 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 02.07.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4496/1
25 јули 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1215.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2006 ГОДИНА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2006 ГОДИНА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка за 2006 година и Годишниот извештај за работењето во 2006 година на ЈП Службен весник на Република Македонија бр. 02-1054/1 и 02-1052/1 од 22.02.2007 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 22.02.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2955/1
25 јули 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1216.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), а во врска со член 2 и 3 од Одлуката за формирање на Меѓуресорско тело за координација на активностите против корупцијата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/06 и 115/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.07.2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И
СЕКРЕТАР НА МЕЃУРЕСОРСКОТО ТЕЛО ЗА
КООРДИНАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ПРОТИВ
КОРУПЦИЈАТА**

1. За раководител, членови и секретар на Меѓуресорското тело за координација на активностите против корупцијата се именуваат:

- а) за раководител
- Нуман Лимани, државен секретар во Министерството за правда
- б) за членови:
- Снежана Мојсова, од Министерството за правда
- Тони Јанкоски, од Министерството за внатрешни работи
- Маре Богева Мицовска, од Бирото за јавни набавки, орган во состав на Министерството за финансии
- Сузана Петровска, од Управата за финансиска полиција, орган во состав на Министерството за финансии
- Елизабета Дерменчиева, од Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии
- Ромео Дербан, од Министерството за локална самоуправа,
- Јулијана Илиевска, од Секретаријатот за европски прашања
- Билјана Николовска – Жагар, од Агенцијата за државни службеници
- Тодор Витларов, од Вишото јавно обвинителство – Штип
- Елизабета Васкова, од Врховниот суд на Република Македонија
- Жаклина Трајковска, од Царинската управа, орган во состав на Министерството за финансии
- в) за секретар
- Емилија Тасева, од Министерството за правда.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението бр. 19-1377/2 од 29.03.2006 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/06).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19 – 4208/1
18 јули 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1217.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ
ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИ-
СКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
„ЛИСИЧЕ“- ВЕЛЕС**

1. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес, се именуваат:

- Тони Цветковски
- Ангел Трајчевски

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 1376/2
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

1218.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ
УСЛУГИ „МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје, поради заминување на други должности се разрешуваат:

- Зоран Јолевски
- Томислав Димитровски
- Маријан Димитриовски

2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје се именуваат:

- Елизабета Владимирова
- Горан Спасовски
- Ештреф Исеини

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 2007/2
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

1219.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007) и член 10 од Одлуката за основање на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски Железници – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2007), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ**

1. Тошо Коларовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје, а за член на овој Управен одбор се именува Зоран Георгиевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 3832/2
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

1220.

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА**

1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола се именува Аријанит Хоџа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 4318/3
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1221.

Врз основа на член 162 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005 и 70/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

1. Димитар Богов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, поради заминување на друга должност.

2. За членови на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се именуваат:

- Ирена Мишева
- Илир Лума

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 4504/1
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1222.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 20067 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ**

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - Скопје, се именува Горан Рафајловски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 4505/1
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1223.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ**

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - Скопје се именува Владо Стефановски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 4506/1
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1224.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА - СКОПЈЕ**

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО – БЕРЗА - Скопје, се именува Невзат Дурмиши.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 4507/1
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1225.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ - СКОПЈЕ**

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ - Скопје се именува Џемаил Абази.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 4508/1
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1226.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕ-
ЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
– СКОПЈЕ**

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Скопје се именува Бесник Шехаби.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 4509/1
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1227.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА**

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола, се именува Енвер Зиба.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 4510/1
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1228.

Врз основа на член 126 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/98, 19/2000, 42/2005 и 46/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ВОДИ**

1. За член на Управниот одбор на Фондот за водите се именува Таџедин Рустеми.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 4511/1
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1229.

Врз основа на член 23 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/96, 40/99, 96/2000, 29/2002, 68/2004 и 31/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ
ПАТИШТА**

1. За член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта се именува Халиде Веллиу.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 4512/1
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1230.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите „Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ЗАТВОРОТ БИТОЛА СО ОТВОРЕНО
ОДДЕЛЕНИЕ ВО ПРИЛЕП**

1. Славко Гацовски се разрешува од должноста директор на Затворот Битола со Отворено одделение во Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 2741/2
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1231.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите „Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ
БИТОЛА**

1. За директор на Затворот Битола се именува Славко Гацовски, досегашен директор на Затворот Битола со Отворено одделение во Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 4475/1
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1232.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите „Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОР БИТОЛА СО
ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ПРИЛЕП

1. Татјана Петровска се разрешува од должноста заменик на директорот на Затворот Битола со Отворено одделение во Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 2742/2
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1233.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите „Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ЗАТВОРОТ БИТОЛА

1. За заменик на директорот на Затворот Битола се именува Татјана Петровска, досегашен заменик на директорот на Затворот Битола со Отворено одделение во Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 4476/1
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1234.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите „Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ
ПРИЛЕП

1. За директор на Затворот Прилеп се именува Жарко Караџоски, дипл. правник од Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33 – 4385/2
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1235.

Врз основа на член 32 став 2 точка 3-б од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на РМ", бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06 и 05/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.7.2007 година донесе

ПРОГРАМА
ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ, ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ
И ЛЕКУВАЊЕ НА РАКОТ НА ДОЈКАТА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА

Со член 32 од Законот за здравствена заштита, на сите граѓани на Република Македонија им се обезбедува остварување на загарантираните права, потреби и интереси на општеството преку Програми што ги донесува Владата на Република Македонија.

Осигурените лица, правата од здравствената заштита ги остваруваат врз основа на своето здравствено осигурување, а согласно Законот за здравствено осигурување.

Неосигурените лица, своите права за рано откривање и дијагностицирање на ракот на дојката го остваруваат преку оваа Програма, а правото на лечење се остварува преку Програмата за обезбедување на трошоците за болните кои се третираат со дијализа, за обезбедување на лекови за трансплантирани болни и за обезбедување на цитостатици, инсулин, хормон за раст и лекување на болни од хемофилија во Република Македонија за 2007 година. Во оваа група на лица спаѓаат и оние лица на кои на е им е регулирано здравственото осигурување во последните три месеца и кои поради тоа можат да имаат сериозни последици по здравјето.

Малигните неоплазми претставуваат голем социјално – медицински и економски проблем на општеството. Учеството на смртноста од малигни заболувања во вкупно умерените лица е во континуиран пораст (11% во 1972 година), а бројот на починати лица од овие болести за период од околу десет години е скоро двојно зголемен. Стапката на mortalитет забележува растечки тренд од 87,2/100.000 жители во 1983 година на 150,3/100.000 жители во 2001 година. Заради тоа неопходно е преземање на систематски активности, насочени кон намалување на морбидитетот и mortalитетот од нив, а тоа подразбира:

- Отстранување или намалување на дејството на ризик факторите во животната и работната средина на населението;

- Сменување на лошите навики на населението, кои се поврзани со ризикот на овие заболувања (исхрана, пушење, физичка активност) и тоа уште од најраната возраст кај децата и младината кои треба да формираат здрав начин на живот и однесување;

- Рана детекција со цел да се пронајде заболеното лице или прекурсорите на заболувањето кога се мали, локализирани и релативно лесни за лечење. Најголема ефикасност ќе се постигне со фокусирање на активностите кај високоризичните групи;

Кај женската популација карциномот на дојката е најчесто малигно заболување. Тој учествува со 22.9% во 1995 година, а со 22.0% во 2004 година, во вкупниот број на новорегистрирани случаи од малигни неоплазми кај жените. Карциномот на дојката веќе подолг пер-

иод се наоѓа на прво место на најчестите заболувања кај женската популација. На второ место по зачестеност на малигните неоплазми кај жените е карциномот на грлото на матката, а потоа следат малигните неоплазми на кожата, желудникот, телото на матката и др.

Во Република Македонија во последните 5 години се бележи пораст на процентот на пациентки со напреднат стадиум на болеста, наспроти досега превземните мерки и активности (здравствено просветување, набавка на поголем број на мамографи и ЕХО апарати).

Кај заболелите жени од малигни заболувања секоја петта жена е заболена од карцином на дојка. Имено, секоја година околу три илјади жени заболуваат од карцином од кои околу 570 од карцином на дојка. Две третини од жените со новооткриен карцином на дојка се постари од 50 години. Од нив секоја година умираат околу 200 жени. Најголем број жени умираат на возраст од 55 до 64 години.

Малигните болести имаат големо социјално медицинско значење заради големиот апсентизам, инвалидитет, скапите дијагностички постапки и третмани, посебно затоа што овие болни најчесто се лечат во болница што претставува и најскап вид на лечење, од што произлегуваат и негативните економски ефекти од овие болести.

Од сите мерки достапни за контрола на ракот на дојка: примарната превенција, раната дијагностика и современата терапија, само скринингот има ефект врз редуцијата на морталитетот, поради тоа што дијагнозата ја потврдува порано.

Планирањето и организирањето на активностите за контрола на заболувањето треба да е колективно. Процесот бара добро познавање на текот на заболувањето, како и опсежни искуства во сферата на јавното здравство, епидемиологијата и применетото истражување.

Програмата за контрола на ракот на дојка се состои од група на меѓусебно зависни интервенции. Од практичен аспект, неопходно е да се дефинираат три нивоа на комплексност:

I ниво - активности кои ја опфаќаат целата целна популација. Со нив е потребно да се опфати што е можно поширока популација. Овие активности не зависат од технологијата и една од основните компоненти на ова ниво е едукацијата. Периодичните прегледи на дојките и изучувањето на техниката на самопрегледот на дојките спаѓаат во ова ниво. Во ова ниво на активности спаѓаат здравствената едукација и зголемување на свеста за потребата од заштита на оваа вулнерабилна популација.

II ниво - целта на ова ниво е да и се пружи помош на популацијата со зголемени ризик фактори, со посебен акцент на жените со проблеми со дојките или со идентификувана абнормалност на дојката во првото ниво, односно дијагностика и третман на бенигни состојби на дојката и идентификација на подгрупата на жени со суспектно малигно заболување. Централно место тука има лекарот специјалист за состојби на дојката.

III ниво - целта на ова ниво е згрижување на жени со суспектна или потврдена дијагноза на рак на дојка. Притоа треба да се овозможи најефикасниот можен третман, кој пак ќе зависи од средствата што се на располагање и од достапноста на пациентката. Идеално е

да се овозможи мултидисциплинарна и мултипрофесионална поддршка која се состои од дефинитивен третман, рехабилитација и постоперативно следење.

Во планирањето на програмските активности посебно внимание е посветено на три основни ризик фактори за појава на карциномот на дојката:

1. времето на воспоставување на менархата и менопаузата;
2. репродуктивната функција и
3. позитивната семејна анамнеза.

Притоа, предвидени се следните дијагностички постапки

1. **Анамнеза:** лична и семејна со посебн осврт на карцином на дојка во семејството
2. **Клинички преглед** (инспекција и палпација)
3. **Мамографија** - стандардна и незаменлива дијагностичка метода

Стандардните мамографски слики се: кранио-каудална (0 степени) и коса (45 ст.), за секоја дојка. Се препорачува:

- базична (нулта) мамографија на 40 годишна возраст .
(Во некои западноевропски земји таа се прави на 50 год.возраст)
- од 40-50-та годишна возраст во интервал од 1-2 години
- од 50-69-та годишна возраст еднаш годишно
- над 70 годишна возраст во интервал од 1-2 години.
Кај жени помлади од 40 години, мамографија се изведува само ако за тоа има потреба и со претходна консултација со лекар специјалист за болести на дојката.

4. Ултразвук

За ултразвукот се препорачува следната зачестеност на неговата примена:
- до 40-та годишна возраст еднаш годишно
- од 40-70 годишна возраст заедно со мамографија, еднаш годишно
- над 70 годишна возраст према потреба
Ултразвукот не е достатна самостална дијагностичка метода кај жени над 40 год. Зачестената примена на ултразвукот зависи од индикацијата и проценката на лекарот специјалист за болести на дојката.

Од сите мерки достапни за контрола на ракот на дојка: примарната превенција, раната дијагностика и современата терапија, само скринингот има ефект врз редуцијата на морталитетот, поради тоа што дијагнозата ја потврдува порано.

Планирањето и организирањето на активностите за контрола на заболувањето треба да е колективно. Процесот бара добро познавање на текот на заболувањето, како и опсежни искуства во сферата на јавното здравство, епидемиологијата и применетото истражување.

Голема улога во зголемување на свеста за овие активности, како и за нивно спроведување имаат невладините организации кои со своите активности обезбедуваат соодветна застапеност на оваа вулнерабилна група.

Со раното откривање на ракот на дојката се постигнува намалување на инвалидитетот, зголемување на животниот век, подобрување на квалитетот на живот и намалување на трошоците на лечење, а сепак со основна цел дека човечкиот живот нема цена.

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Активностите од оваа Програма ќе ги спроведуваат јавните здравствените установи кои имаат кабинети за мамографија со потребната опрема и кадар. Вакви кабинети има во Јавните здравствени установи во Републиката.

Промотивните и едукативни активности ќе ги спроведуваат НВО преку доставување на Предлог - Проекти за реализација на активностите и нивно прифаќање од страна на Министерството за здравство.

Вид на активност	Извршители	Цена на преглед	Вкупно
Промотивни и едукативни активности	Заводите за здравствена заштита		500 000,00ден
Прегледи на неосигурани пациентки	Јавни здравствени установи	3.120 пациентки X	
800,00 денари	2.500.000,00ден		
ВКУПНО			3.000.000,00ден

Осигурените лица правата од здравствената заштита ги остваруваат врз основа на своето здравствено осигурување, а за неосигурените лица средства се обезбедуваат преку Буџетот на Република Македонија.

Министерството за здравство месечно ќе ги распределува сретствата на здравствените установи извршители на активностите врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во програмата.

Со оглед на тоа дека здравствениот статус на населението не претставува константна категорија и истата подлежи на варијации во болестите и бројот на пациентите, не може да се предвиди апсолутно точен број на заболениите.

Здравствените организации и Заводите за здравствените кои се извршители во Програмата, доставуваат редовни извештаи за спроведените активности најмалку на секои 2 месеци, а најдоцна до 15.01.2008 година доставуваат до Министерството за здравство годишни извештаи за реализираните мерки и активности во 2007 година предвидени со Програмата

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-4193/1
18 јули 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

1236.

Врз основа на членот 27 став 3 од Законот за виното ("Службен весник на Република Македонија" бр. 69/2004), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ДИМЕНЗИИТЕ И
ДРУГИТЕ ПОДАТОЦИ НА ЕТИКЕТАТА НА ВИНОТО****Глава I: ОПШТИ ОДРЕДБИ****Предмет на уредување****Член 1**

Со овој правилник се уредуваат формата, содржината, димензиите и другите податоци на етикетата на виното.

Дефиниции**Член 2**

Одредени изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење:

(1) **Етикета** е збир од сите зборови, податоци, илустрации, марки или други ознаки истакнати на садот заради означување на виното ставено во промет. Етикетата не опфаќа податоци кои:

- се однесуваат на зафатнина или производителот на садот;
- произлегуваат од системот за затворање или запечатување на садот;
- се однесуваат на цената на производот;
- го означуваат производот преку нумерички код или друг код за скенирање и
- произлегуваат од фискалните обврски на производителот.

(2) **Произведувач** е физичко или правно лице кое го произвело виното и кое е запишано во регистарот на производителите на вино во министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) **Полнач** е физичко или правно лице кое врши полнење или пакување на виното во шишиња или садови како финален производ.

Форма на етикетата**Член 3**

(1) Етикетата треба да биде во форма која не покрива повеќе од една третина од видното поле на садот и која е јасно забележлива за потрошувачите.

(2) Етикетата може да се состои од еден или повеќе делови.

Глава II: ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ**Продажна ознака****Член 4**

Продажната ознака се однесува на категоријата на квалитет под која виното се става во промет.

Член 5

(1) Продажната ознака може да биде еднаква или пониска од квалитетот на виното утврден со официјално проверениот придружен документ од член 13 од Законот за виното со кој виното се става во промет.

(2) Продажната ознака се состои од зборовите:

- "трпезно вино" за трпезно вино;
- "регионално вино" за регионално вино;
- "квалитетно вино" за квалитетно вино и
- "врвно вино" за врвно вино.

(3) Продажната ознака може да се состои и од зборовите поврзани со:

- видот на виното, согласно член 15 од овој правилник;
- бојата на виното, согласно член 17 од овој правилник;
- областа на потекло, во случај на вина со географска ознака;
- ознаката "ознака на потекло" доколку географскиот назив на виното е заштитен со ознака на потекло запишана во регистарот на заштитени географски називи.

Номинално количество**Член 6**

Номиналното количество се назначува на етикетата со букви што се најмалку:

- 6 mm високи, ако номиналното количество е над 1.000 ml;
- 4 mm високи, ако номиналното количество е еднакво или помало од 1.000 ml, но не помало од 200 ml;
- 3 mm високи, ако номиналното количество е еднакво или помало од 200 ml.

Вистинска јачина на алкохол**Член 7**

(1) Вистинската јачина на алкохол по волумен се назначува на етикетата со букви што се најмалку:

- 5 мм високи, ако номиналното количество е над 1.000 ml;

- 3 мм високи, ако номиналното количество е еднакво или помало од 1.000 ml, но не помало од 200 ml;

- 2 мм високи, ако номиналното количество е еднакво или помало од 200 ml.

(2) Вистинската јачина на алкохол по волумен се назначува во процентуални единици или во полу-единици.

(3) Вистинската јачина на алкохол по волумен прикажана на етикетата не може да се разликува за повеќе или помалку од 0.5% вол. од вистинската јачина на алкохол по волумен која е утврдена со анализата на виното.

(4) По исклучок од став 3 на овој член, вистинската јачина на алкохол по волумен на вината со ознака на годината на берба чувани во шишиња повеќе од 3 години, пенливи вина, газирани полупенливи вина, полупенливи вина, ликерски вина и презреани вина не смее да се разликува за повеќе или помалку од 0.8% волумен од јачината која е дадена со анализата.

(5) Бројката која ја означува вистинската јачина на алкохол треба да биде проследена со “% вол.”, а претходно може да стои “вистинска јачина на алкохол”, “вистинска алкохолна јачина” или “alc”.

Произведувач, полнач**Член 8**

(1) Произведувачот се назначува на етикетата со зборовите “произведувач”, “произведува” или “произведено од” дополнета со неговото име или назив на фирма и неговата адреса.

(2) Полначот се назначува на етикетата со зборовите “полнач”, “полни” или “полнето од” дополнета со неговото име или назив и неговата адреса.

(3) Во случај на полнење по договор, ознаката на полначот се дополнува со зборовите “полнето за”. Во случај на садови што не се шишиња, зборот “полнач” или “полни”, се заменуваат со зборовите “пакувач” или “пакува”.

Увезувач**Член 9**

Во случај на извоз на вино во ЕУ, увезувачот со неговото име или назив на фирма и неговата адреса, се назначува на етикетата, доколку виното се извезува во шишиња или садови со номинално количество еднакво или помало од 60 литри.

Број на серија**Член 10**

Бројот на серијата се состои од податок или ознака што овозможува следење на производите најмалку врз основа на дневно полнење.

Име на назначената област на производство**Член 11**

Во случај на вина со ознака за потекло, назначената област на потекло на виното се назначува на етикетата согласно членот 29 од Законот за виното.

Состојки**Член 12**

Етикетата на виното содржи ознака “содржи сулфити” доколку виното содржи сулфити во концентрација поголема од 10 мг/литар изразени како SO₂.

Назначување на задолжителните податоци**Член 13**

(1) Задолжителните податоци се назначуваат на ист дел на етикетата и треба да бидат дадени со лесно читливи, неизбришливи букви што се доволно големи за

да се забележат на позадината на којашто се испечатени и лесно да се разликуваат од сите други пишани или графички податоци на етикетата.

(2) По исклучок од став 1 на овој член, задолжителните податоци за производителот, полначот, увезувачот, бројот на серијата и состојките може да се назначат надвор од делот на етикетата каде што се назначени другите задолжителни податоци.

Глава III: ДРУГИ ПОДАТОЦИ ПО БАРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ ИЛИ УВЕЗУВАЧОТ**Други податоци по барање на производителот или увезувачот****Член 14**

Етикетата на виното може да биде дополнета и со податоци за:

(а) видот на виното;

(б) трговската марка;

(в) бојата на виното;

(г) годината на берба;

(д) името на една или повеќе сорти на грозје;

(е) награда, медал или признание од официјална одржана манифестација;

(ж) ознаки во врска со средствата кои се користат за производство или методот за производство на виното и (з) други описни податоци од член 22 од овој правилник.

Вид на вино**Член 15**

Видот на виното може да се значи на етикетата со следниве податоци:

а) “суво” доколку содржината на резидуален шеќер на виното не е поголема од 4 грама по литар или 9 грама по литар доколку вкупната киселост изразена во грама винска киселина по литар не е поголема од 2 грама под содржината на резидуален шеќер;

б) “полу-суво” доколку содржината на резидуален шеќер на виното е поголема од максимумот поставен во точка (а) но не надминува 12 грама по литар;

в) “полуслатко” доколку содржината на резидуален шеќер на виното е поголема од максимумот поставен во точка (б) но не надминува 45 грама по литар;

г) “слатко” доколку содржината на резидуален шеќер на виното да биде најмалку 45 грама по литар.

Трговски марки**Член 16**

Трговските марки не можат содржат зборови, дело-ви од зборови, знаци или илустрации кои може да предизвикаат забуна или погрешно да ги наведат лицата за кои се наменети.

Боја**Член 17**

Бојата на вината може да биде црвена, розе или бела.

Година на берба**Член 18**

Годината на берба може да се прикаже на етикетата на вината доколку најмалку 85% од грозјето употребено за добивање на виното е набрано во таа година, не вклучувајќи шира за засладување.

Сорти на грозје**Член 19**

(1) Доколку на етикетата се назначува само една сорта најмалку 85% од виното треба да биде произведено од таа сорта на грозје. Сортата на грозје треба да го одредува карактерот на виното.

(2) Доколку на етикетата се назначени две или три сорти на грозје, 100% од виното треба да е произведено од тие сорти. Сортите на грозје треба да се назначени во опаѓачки редослед во однос на употребената количина и буквите треба да се со иста големина.

(3) Доколку на етикетата се оназначени повеќе од три сорти на грозје нивните имиња треба да се прикажани надвор од делот на етикетата каде се назначени задолжителните податоци со букви со големина до 3 mm.

Награди и медали

Член 20

Наградите и медалите може да бидат прикажани на етикетата за вино со географска ознака, доколку тие награди и медали биле доделени на односната серија вино на официјална одржана манифестација.

Дополнителни ознаки

Член 21

(1) Етикетата на виното може да содржи дополнителни ознаки во врска со методот на производство.

(2) Следниве изрази можат да се назначат на етикетата на вино со географска ознака доколку се исполнети соодветните услови:

- “Рачна берба”, доколку бербата на грозјето се врши рачно, без примена на машини.

- “Зреано во буриња”, доколку виното е зреано во дабови буриња.

- “Доцна берба”, доколку бербата се врши на презреано грозје.

- “Барик”, доколку виното е зреано во дабови буриња од 225 литри.

- “Одлежано на талог”, доколку младото вино е одлежано на фин талог.

- “Изборна берба”, доколку грозјето се избира во текот на бербата.

- “Избор на гроздови”, доколку се врши одбирање на гроздови со посебен квалитет во текот на бербата.

- “Избор на зрна”, доколку се врши одбирање на зрна од гроздовите со посебен квалитет во текот на бербата.

- “Ограничена серија” за ограничена серија на вино со посебни подобрени карактеристики од постоечката серија кои производителот може да ги докаже.

- “Специјална серија” за специјална серија на вино со посебни подобрени карактеристики од постоечката серија кои производителот може да ги докаже.

- “Приватна серија” за приватна серија на вино со посебни подобрени карактеристики од постоечката серија кои производителот може да ги докаже.

- “Ботритизирано вино” доколку виното е добиено од грозје нападнато од благородно гниење (*Botrytis cinerea*).

- “Сопствена берба” доколку виното е добиено од грозје целосно набрано од сопствени лозови насади.

Други описни податоци

Член 22

Етикетата на виното може да содржи други описни податоци во врска со:

- местото и традицијата на производство на виното;

- производителот на виното или

- начинот на чување и консумација на виното.

Преодни и завршни одредби

Член 23

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престануваат да важат членовите 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98 став 1, 2, 3, 4, и 5 од Правилникот за реонизација на лозарските подрачја, за условите на производството и

промет на грозје, шира, вино и на производите од грозје и вино, за определување на квалитетот и заштита на географското потекло на вината и нивното означување во СР Македонија (“Службен весник на СРМ” бр. 12/1980).

Член 24

Одредбите од овој правилник ќе престанат да важат по приемот на Република Македонија во Европската унија.

Член 25

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-11040/ 1
16 јули 2007 година
Скопје

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.

1237.

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за виното (“Службен весник на РМ“ 69/2004), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЛАБОРАТОРИИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА И АНАЛИЗИ ВО ПОГЛЕД НА ПРОСТОРИИТЕ И ОПРЕМАТА

Член 1

Со овој правилник се уредуваат условите кои треба да ги исполнуваат лабораториите овластени за вршење на енолошки испитувања и анализи во поглед на просториите и опремата.

Член 2

Овластените лаборатории за вршење на енолошки испитувања и анализи треба да располагаат со соодветни простории за вршење на анализи на виното, за чување на мостри и контра мостри и за складирање и чување на хемикалии.

Просториите од став 1 на овој член треба да бидат соодветно осветлени, да имаат стабилна и контролирана температура и влажност на воздухот, да бидат поврзани на постојана и стабилна електрична мрежа и да исполнуваат соодветни хигиенско-технички услови.

Член 3

Овластените лаборатории за вршење на енолошки испитувања и анализи треба да располагаат со соодветна опрема која овозможува анализа и утврдување на следниве параметри на виното:

1. густина и специфична гравитација на 20°C,
2. алкохолна јачина,
3. вкупен сув екстракт,
4. редуктивни шеќери,
5. присуство и содржина на сахароза,
6. присуство и содржина на глукоза и фруктоза,
7. степен на збогатување на ширата, концентрираната шира, пречистената концентрирана шира и виното со примена на магнетна резонанса на деутериум,
8. содржина на пепел,
9. алкалност на пепелот,
10. присуство на хлориди,
11. присуство на сулфати,
12. вкупна киселост,
13. испарлива киселост,
14. присуство и содржина на винска киселина,
15. присуство и содржина на лимонска киселина,

16. присуство и содржина на L-јаболкова киселина,
17. присуство и содржина на D-јаболкова киселина,
18. содржина на вкупна јаболкова киселина,
19. присуство и содржина на сорбинска киселина,
20. присуство и содржина на L-аскорбинска киселина,
21. рН вредност,
22. присуство и содржина на сулфур диоксид,
23. присуство и содржина на натриум,
24. присуство и содржина на калиум,
25. присуство и содржина на магнезиум,
26. присуство и содржина на калциум,
27. присуство и содржина на железо,
28. присуство и содржина на бакар,
29. присуство и содржина на кадмиум,
30. присуство и содржина на сребро,
31. присуство и содржина на цинк,
32. присуство и содржина на олово,
33. присуство и содржина на флуориди,
34. присуство и содржина на јаглерод диоксид,
35. присуство и содржина на деривати од цијанид,
36. присуство и содржина на алил изотиоцијанат,
37. хроматски својства,
38. фолин-чиолтев (Folin-Ciocalteu) индекс
39. изотопски однос на $^{18}O/^{16}O$ на содржината на вода во виното,
40. присуство и содржина на етил карбамат во виното со примена на детекционен метод кој користи гасна хроматографска или масна спектрометрија
41. однос на $^{13}C/^{12}C$ во винскиот етанол или етанол добиен со ферментација на шира, концентрирана шира или пречистена концентрирана шира со изотопска масна спектрометрија
42. концентрација на шеќер во шира, концентрирана шира и пречистена концентрирана шира.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-7592/4
16 јули 2007 година
Скопје

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.

1238.

Врз основа на членот 12 став 2 од Законот за виното (“Службен весник на Република Македонија” бр. 69/2004), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ПРОСТОРИИТЕ И ОПРЕМАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО

Член 1

Предмет на уредување

Со овој правилник се уредуваат условите во поглед на просториите и опремата за производство на вино.

Член 2

Услови во поглед на просториите

- 1) Производителите на вино треба да располагаат со посебни и соодветни простории за производство на вино и тоа за:
 1. прием и преработка на грозјето и ширата,
 2. нега, доработка и чување на виното,
 3. полнење и складирање на виното во шишиња или други садови,

4. вршење на основни хемиски анализи на виното.

2) Производителите кои произведуваат вино во количество помало од 300 хл годишно можат преработката на грозјето и ширата и негата, доработката и чувањето на виното да ги вршат во иста просторија, доколку се обезбедени услови за спречување на несакани влијанија меѓу процесите.

3) Производителите кои произведуваат вино во количество помало од 300 хл годишно не треба да имаат посебни простории за вршење на хемиски анализи на виното.

Член 3

Хигиенско-технички услови

Просториите од член 2 на овој правилник треба да ги исполнуваат минималните хигиенско-технички услови и треба да се користат само за производство на вино.

Просториите од член 2 на овој правилник треба да имаат стабилна и контролирана температура и влажност на воздухот, да бидат поврзани во функционална целина и да имаат постојан и стабилен доток на вода и електрична енергија.

Член 4

Услови во поглед на опремата

1) Производителите на вино треба да располагаат со посебна и соодветна опрема и тоа за:

1. прием и преработка на грозје и ширата:
 - најмалку базен за прием на грозјето,
 - гроздомелачка и
 - пумпа за прием и транспорт на гроздовата каша.
2. производство, доработка, нега и чување на виното:
 - најмалку една вријалница,
 - цедилка,
 - садови за тивка ферментација и
 - садови за стабилизација на виното.
3. опрема за вршење на хемиски анализи на ширата и виното, односно за утврдување на содржината на шеќер, алкохол, вкупни и испарливи киселини и слободен и вкупен SO_2 .

2) Производителите кои имаат производство на вино помало од 300 хл годишно не треба да поседуваат посебна опрема за вршење на хемиски анализи од став 1 точка 3 на овој член.

3) Производителите на вино кои полнат вино во шишиња или други садови треба да располагаат со посебна опрема и уреди за полнење на вино.

Член 5

Престанување на важење

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престануваат да важат членовите 7, 8 и 9 од Правилникот за реонизација на лозарските подрачја, за условите на производството и промет на грозје, шира, вино и на производите од грозје и вино, за определување на квалитетот и заштита на географското потекло на вината и нивното означување во СР Македонија (“Службен весник на СРМ” бр. 12/1980).

Член 6

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-7592/3
16 јули 2007 година
Скопје

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 1239.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/07 и 49/07), министерот за образование и наука донесе

КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2007/2008 ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА

Член 1

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во јавните средни училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2007/2008 година.

Член 2

Учебната година во јавните средни училишта започнува на 3 септември 2007 година, а завршува на 31 август 2008 година.

Редовната наставна година започнува на 3 септември 2007 година и завршува на 10 јуни 2008 година, освен во последната година од гимназиското образование, стручното образование од четиригодишно и тригодишно траење на образование каде наставната година завршува на 20 мај 2008 година.

Член 3

Наставната година ја сочинуваат две полугодја - I и II полугодие. Првото полугодие започнува на 3 септември 2007 година и завршува на 31 декември 2007 година.

Второто полугодие започнува на 21 јануари 2008 година и завршува на 10 јуни 2008 година, освен во последната година од гимназиското образование, стручното образование од четиригодишно и тригодишно траење на образование каде полугодieto завршува на 20 мај 2008 година.

Член 4

Во текот на учебната година се организира зимски и летен одмор за учениците.

Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2008 година и завршува на 18 јануари 2008 година.

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2008 година и завршува на 31 август 2008 година.

Член 5

Јавните средни училишта во времето од 11 јуни до 20 јуни и од 18 август до 22 август организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување.

Јавните средни училишта, за учениците од завршните години на средното образование, во времето од 21 мај до 30 мај и од 18 август до 22 август организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување.

Член 6

Екстерните испити од државната матура во гимназиското и во четиригодишното стручно образование се спроведуваат во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 23 јуни со почеток во 9 часот

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 25 јуни со почеток во 9 часот

- математика на 26 јуни со почеток во 9 часот.

Интерните испити од изборниот дел на државната матура и проектната задача се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисиии.

За учениците кои од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура во јуни се организира дополнително полагање во август во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 25 август со почеток во 9 часот

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 27 август со почеток во 9 часот

- математика на 27 август со почеток во 9 часот.

Член 7

Училишната матура во гимназиското образование и завршниот испит во четиригодишното стручно образование се спроведуваат во два испитни рока и тоа: јуни и август.

Во јунскиот рок:

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) на 12 јуни со почеток во 9 часот.

Во августовскиот рок:

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) на 26 август со почеток во 9 часот.

Испитот од изборниот дел на училишната матура во гимназиското образование, испитот од изборниот дел на завршниот испит во четиригодишното стручно образование и проектната задача се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисиии.

Член 8

Училишната матура во средното уметничкото образование се спроведува во два испитни рока и тоа: јуни и август.

Во јунскиот рок:

- македонски јазик и литература, односно албански јазик и литература на 12 јуни со почеток во 9 часот

- странски јазик на 16 јуни со почеток во 9 часот.

Во августовскиот рок:

- македонски јазик и литература, односно албански јазик и литература на 26 август со почеток во 9 часот

- странски јазик на 27 август со почеток во 9 часот.

Испитот од изборниот дел на училишната матура во средното уметничко образование и проектната задача, односно проектните задачи се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисиии.

Член 9

Завршниот испит во тригодишното стручно образование и четиригодишното стручно образование (со настава по старите планови и програми) се спроведува во три испитни рока и тоа: јуни, август и јануари.

Во јунскиот рок:

- македонски јазик и литература, односно албански јазик и литература на 12 јуни со почеток во 9 часот.

Во августовскиот рок:

- македонски јазик и литература, односно албански јазик и литература на 26 август со почеток во 9 часот.

Индивидуалната практична работа во тригодишно стручно образование се спроведува во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисиии.

Член 10

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

Член 11

Во текот на наставната година во јавните средни училишта во завршната година на образованието се остваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите останати се остваруваат најмалку 180 наставни денови.

Член 12

На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.

Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

Член 13

Работните деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии, 21 март - Денот на еколошката акција на младите во Република Македонија и денот на полнолетството кога се изведуваат посебни програми, се наставни денови.

Член 14

Феријалната практика се остварува во зависност од специфичноста на образовниот профил и се изведува за време на летниот одмор на учениците.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација на учебната 2006/2007 година во јавните средни училишта („Службен весник на Република Македонија” број 92/06).

Член 16

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 3 септември 2007 година.

Бр. 11-5910/2
27 јули 2007 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Сулејман Рушити, с.р.

1240.

Врз основа на член 32 од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 70/06 и 51/07), министерот за образование и наука донесе

КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2007/2008 ГОДИНА

Член 1

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2007/2008 година.

Член 2

Учебната година во основните училишта почнува на 3 септември 2007 година, а завршува на 31 август 2008 година.

Редовната наставна година започнува на 3 септември 2007 година и завршува на 10 јуни 2008 година.

Член 3

Наставната година ја сочинуваат две полугодии - I и II полугодие. Првото полугодие започнува на 3 септември 2007 година и завршува на 28 декември 2007 година.

Второто полугодие започнува на 21 јануари 2008 година и завршува на 10 јуни 2008 година.

Член 4

Во текот на учебната година се организира зимски и летен одмор за учениците.

Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2007 година и завршува на 18 јануари 2008 година.

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2008 година и завршува на 31 август 2008 година.

Член 5

Основните училишта во времето од 11 јуни до 20 јуни организираат дополнителна настава и одделенски испити, а од 18 август до 29 август организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити и ги спроведуваат истите.

Член 6

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

Член 7

Во текот на наставната година во основните училишта се остваруваат 180 наставни денови.

Член 8

На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.

Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

Член 9

Работните деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии и 21 март - Денот на еколошката акција на младите во Република Македонија, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2006/2007 година („Службен весник на Република Македонија” број 71/06).

Член 11

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 3 септември 2007 година.

Бр. 11-5910/3
27 јули 2007 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Сулејман Рушити, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА:

Р.бр	Изданија	Цена денари	Р.бр	Изданија	Цена денари
1	Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата (редакциска збирка), 2007	400,00	в)	III книга – (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита)	245,00
2	Закон за пензиското и инвалидското осигурување Станка Трајкова и Олгица Костова (со коментар и прилози), 2006	700,00	г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Законите за заштита на природата)	245,00
3	Изборен законик, 2006	300,00	д)	Комплет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004	840,00
4	Закон за стечај Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и предметен регистар), 2006	600,00	10	Збирка на прописи (редакциска) (Законите за: градење; за просторно и урбанистичко планирање; за животната средина, 2005	210,00
5	Збирка на прописи од областа на судството (Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители), 2006	400,00	11	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	80,00
6	Закон за трговските друштва со вовед, 2004	400,00	12	Закон за извршната постапка Д-р С. Георгиевски, 2002	140,00
7	Закон за општата управна постапка (со коментар) Проф. д-р С. Гелевски, 2005	400,00	13	Закон за спречување на корупцијата со Закони за ратификација на конвенции Д-р Ј. Проевски (со објаснувања), 2002	80,00
8	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I - XXX) на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат, 2005	180,00	14	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и обрасци) Д-р С. Георгиевски, 2000	160,00
9	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		15	Збирка на прописи од областа на државјанството Д-р Ф. Стоев, М-р М. Лазарова – Трајковска, 1998	120,00
а)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	280,00	16	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови), 2004	360,00
б)	II книга – (Законите за: комуналните такси; даноци на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетчиска дејност)	210,00	17	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година	600,00
			18	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година	3.400,00
			19	Регистар на прописи на РМ	3.700,00

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаеме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.


Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2007 година. (М.П.) _____

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
излезе од печат изданието



ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -

Цена - 400,00 денари

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ . Место: _____

ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2007 година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007094